

ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО НА ОХРИДСКА БАНКА

корисничко упатство





СОДРЖИНА

2. Податоци во реално време 4 3. Онлајн-помош 5 4. Критериуми за пребарување и филтрирање 5 5. Графички приказ 5 6. Виртуелен финансиски советник 5 7. Анализа на потрошувачката 6 7.1 Избор на сметка 6 7.2 Класификација и графички приказ 6 7.3 Правила 9 8. Мои цели 10 9. Планирање на буџетот 11 9.1 Реализирана состојба 12 9.2 Планирани приливи и трошоци 13 9.3 Календар 14	1 Нов кориснички интерфеіс	3
3. Онлајн-помош	2 Полатоци во реално време	۰۵ ۸
3. Онлајн-помош	2. Податоци во реално време политичнити 2.	ب ح
4. Критериуми за преоарување и филтрирање		
5. Графички приказ 5 6. Виртуелен финансиски советник 5 7. Анализа на потрошувачката 6 7.1 Избор на сметка 6 7.2 Класификација и графички приказ 6 7.3 Правила 9 8. Мои цели 10 9. Планирање на буџетот 11 9.1 Реализирана состојба 12 9.2 Планирани приливи и трошоци 13 9.3 Календар 14	4. критериуми за преоарување и филтрирање	Э
6. Виртуелен финансиски советник	5. Графички приказ	5
7. Анализа на потрошувачката 6 7.1 Избор на сметка 6 7.2 Класификација и графички приказ 6 7.3 Правила 9 8. Мои цели 10 9. Планирање на буџетот 11 9.1 Реализирана состојба 12 9.2 Планирани приливи и трошоци 13 9.3 Календар 14	6. Виртуелен финансиски советник	5
7.1 Избор на сметка 6 7.2 Класификација и графички приказ 6 7.3 Правила 9 8. Мои цели 10 9. Планирање на буџетот 11 9.1 Реализирана состојба 12 9.2 Планирани приливи и трошоци 13 9.3 Календар 14	7. Анализа на потрошувачката	6
7.2 Класификација и графички приказ 6 7.3 Правила 9 8. Мои цели 10 9. Планирање на буџетот 11 9.1 Реализирана состојба 12 9.2 Планирани приливи и трошоци 13 9.3 Календар 14	7.1 Избор на сметка	6
7.3 Правила	7.2 Класификација и графички приказ	6
8. Мои цели	7.3 Правила	9
 9. Планирање на буџетот	8. Мои цели	
9.1 Реализирана состојба12 9.2 Планирани приливи и трошоци13 9.3 Календар	9. Планирање на буџетот	
9.2 Планирани приливи и трошоци13 9.3 Календар	9.1 Реализирана состојба	12
9.3 Календар14	9.2 Планирани приливи и трошоци	13
	9.3 Календар	14



Кориснички интерфејс

Карактеристики на корисничкиот интерфејс:

- флексибилен распоред на податоци,
- ✓ едноставност,
- ✓ брзо преземање на потребните информации,
- ✓ интуитивно преминување од една на друга функционалност.

За таа цел, на врвот на страницата е поставено главното мени, а на централно место во апликацијата е поставена работната форма, групирана во функционални целини.

					-
оја страна					OCBE
АНСАКЦИСКИ СМЕТКИ			ai C 🛛 ?	ШТЕДНИ СМЕТКИ	¢e
POJ HA CMETKA	COCTOJEA	ПОСЛЕДНА ПРОМЕН	A	ПАРТИЈА	COCTOJEA
-5 -17МКО	3.625,00 MKD	52,00 MK0 06.12.201	ДЕТАЛИ	1416)1 MKD Скалест деп.(ден.) 36 м.	120.304,00 MKD ДЕТАЛИ
ово ЗАUD ансакциска сметка- резиденти	15,00 AUD	5,01 AU 28.11.201	ДЕТАЛИ	1431 33 EUR Скалест деп.(дев.) 732 дн	10.030,04 EUR ДЕТАЛ
08 .2USD	19.041,11 USD	-1,00 USI	ДЕТАЛИ		
АТЕЖНИ КАРТИЧКИ					ai C 🛙
ТАРТИЈА ТИП	НА КАРТИЧКА	СОСТОЈБА	ПРЕОСТАНАТ ЛИМИТ	РЕЗЕРВИРАНИ СРЕДСТВА	
	Master DEBIT Contact	0,00 MKD	3.625,00 MKD	0,00 MKD	ДЕТАЛИ
-613					

Интерфејсот на апликацијата е одреден и од следните карактеристики на апликацијата:

Автоматска персонализација на апликацијата – автоматската персонализација на апликацијата се применува во зависност од типот на сметки во профилот на корисникот. По успешната најава на апликацијата, понудените опции во главното мени зависат од типот на сметки што се регистрирани за работа во електронска банка.

На пример, доколку немате сметки за кредит во својот профил, во главното мени нема да го има подменито "Кредити" и нема да имате пристап до ниедна опција поврзана со ова мени.

Лична персонализација – апликацијата има преддефиниран дизајн, но додадената опција за лична персонализација на апликацијата овозможува функционалните блокови да се постават согласно вашите потреби.

Секој корисник може да направи свој (личен) распоред на функционалните блокови низ целата апликација преку нивно поместување од една работна површина кон почетната форма "Моја

страница" – едноставно со избирање на иконата 🏠

Исто така, иницијалниот распоред на функционалните блокови може да се разместува, едноставно, со влечење на блоковите низ страницата.



ИЗБОР НА КА	АРТИЧКА		ДЕТАЛИ	НА ПЛАТЕЖ	НА КАРТИЧ	KA			e
			Сопствен	ик:			Партија: 14-609-000030	06.9 Стат	гус: АКТИВНА
	MasterCard Број на 5366' Партија: 14-609 161.2	- Основна картичка: •4454 •0000306.9 •258,00 MKD		Број на ка Датум на акті Датум на вал Револвинг п	ртичка: 53 ивација: 29 идност: 30 роцент: 5.	366 ^{********} 445 9.11.2017 0.11.2020 .00	4		SKA
ЛИСТА НА И ФИЛТЕР ДАТУМ НА	ЗВОДИ БРОЈ НА ИЗВ	C ?	Ма Расг Ре Минимал	ментална Со положливи ср зервирани ср ен износ за н Тековен	остојба: 0, едства: 16 едства: 38 аплата: 0, лимит: 20	00 MKD 51.258,00 MKD 3.742,00 MKD 00 MKD 00.000,00 MKI)	LIC & CONC Master	and sense sen and sense sense and MC Platin
ИЗВОД	201905					плати			
01 2019	201000	ДЕТАЛИ							
12 2018	201812	ДЕТАЛИ							
11 2018	201811	детали	ПРОМЕТ	во период					S
10 2018	201810	детали	ФИЛТЕР	Датум од: 1	1.11.2019	Датум до: 1	1.12.2019		PO
09.2018	201809	ДЕТАЛИ	Детали	Датум на валута	Датум на книжење	Број на картичка	Опис	Износ во оригинална	Во локалн валута
08.2018	201808	ЛЕТАЛИ		02 12 2010	02 12 2019	5366*******	454bank may then on TPC	валута 101.00 МКD	101.00 M
07.2018	201807	ЛЕТАЛИ	ДЕТАЛИ	28 11 2019	28 11 2019	5366*******	454bank manchen og TPC	5.00 MKD	5.00 M
06.2018	201806	ДЕТАЛИ	ДЕТАЛИ				the second se	2,00 1110	0,00 11
05.2018	201805	ДЕТАЛИ							
04.2018	201804	ДЕТАЛИ							
03.2018	201803	ДЕТАЛИ							
02.2018	201802	ЛЕТАЛИ							

Приказ од промена на распоред на функционални блокови:

MOJA CTI	рана <u>ІІн</u> (метки 🔹 😂 карти	чки	😯 кредити	🗙 плаќања	а 🔹 💼 ФИНА	нсии 👻 🥵 мој г	профил	🚺 Профил
Картички									ОСВЕЖИ
ИЗБОР НА КА	ФТИЧКА Master(Бро 5 Партија: 14- 1	ard - Основна на картичка: ДЕТАЛИ НА ПЛАТЕЖН	IA KAPTI	1чка	Depreio: 14 4	00.0000206.0		<u>Â</u> ?	
	_	Сопственик: в Број на кас	тичка:	5366*******4454	партија: 14-6	19-0000306.9	статус: АКТИВН		
ЛИСТА НА ИЗ ФИЛТЕР	зводи	Датум на акти Датум на вали Револвинг пр	зација: ідност: юцент:	29.11.2017 30.11.2020 5.00			OHRIDSKA BANKA		
ДАТУМ НА ИЗВОД	БРОЈ НА	Моментална Сос	тојба:	0,00 MKD				uii.	
05.2019	201905	Расположливи сре Резервирани сре	едства: едства:	161.258,00 MKD 38.742,00 MKD			MU BAS-A	LATINUM	
01.2019	201901	Минимален износ за на Тековен	плата: лимит:	0,00 MKD 200.000,00 MKD			MasterCard MC Plati	num	
12.2018	201812			ПЛАТИ					C 🕯 🕽
11.2018	201811								FOF OR
10.2018	201810		Л	етали Датум	на Датум на	Број на	Опис	Износ во	Во локална
09.2018	201809	ДЕТАЛИ		🔻 валут	а книжење	картичка		оригинална валута	валута
08.2018	201808	ДЕТАЛИ	AE	ТАЛИ 02.12.20	19 02.12.2019	5366*******4454bar	nk трансфер од ТРС	101,00 MKD	101,00 MKD
07.2018	201807	ДЕТАЛИ	JE	тали 28.11.20	19 28.11.2019	5366*******4454bar	nk трансфер од ТРС	5,00 MKD	5,00 MKD
06.2018	201806	ДЕТАЛИ							
05.2018	201805	ДЕТАЛИ							
04.2018	201804	ДЕТАЛИ							
03.2018	201803	ДЕТАЛИ							
02.2018	201802	ДЕТАЛИ							



Податоци во реално време

Преку копчето С ..., Освежи", се прави освежување на информациите за одредена група сметки или за одреден тип на информации.

			_					
ИЗБОР НА КА	лртичка			ДЕТАЛИ НА ПЛАТЕЖНА КАРТИ	ЧКА	Bantuia 1		
	MasterCard - Ос Број на кар 5366***** Партија: 14-609-000 161-258,0	сновна тичка: **4454 0306.9 Ю МКD		Број на картичка: Датум на активација: Датум на валидност: Револвинг процент:	5366*******4454 29.11.2017 30.11.2020 5.00			
ЛИСТА НА ИЗ ФИЛТЕР ДАТУМ НА	ЗВОДИ БРОЈ НА ИЗВОД	.	,	Моментална Состојба: Расположливи средства: Резервирани средства: Линимален износ за наплата: Тековен лимит:	D,00 MKD 161.258,00 MKD 38.742,00 MKD 0,00 MKD 200.000,00 MKD		Mas	12 72-14 PH 12 PH 14 PLATE CONDUCT PLATE CONDUCT PLATE SterCard MC Platinur
ИЗВОД 05.2019	201905	ЛЕТАЛИ			ПЛАТИ			
01.2019	201901	детали						
12.2018	201812	ДЕТАЛИ						
11.2018	201811	ДЕТАЛИ	H-	промет во период	Датим по: 1:	12 2010		<u> </u>
10.2018	201810	ДЕТАЛИ	11.	Constant Adalytic of the Second	датум до. т	0	11	
09.2018	201809	ДЕТАЛИ		валута книжењ	на вројна не картичка	Опис	изнис во оригиналі валута	р волокална на валута
08.2018	201808	ДЕТАЛИ	UE.	детали 02. 2.2019 02.12.201	9 5366*******	454bank трансфер од ТРС	101,00 N	IKD 101,00 MK
07.2018	201807	ДЕТАЛИ		детали 28.11.2019 28.11.201	9 5366*****4	454bank трансфер од TPC	5,00 N	1KD 5,00 MK
06.2018	201806	ДЕТАЛИ			/ /			
05.2018	201805	ДЕТАЛИ		$\langle \rangle$				
04.2018	201804	ДЕТАЛИ		\checkmark				
03.2018	201803	ДЕТАЛИ		00000	CI.4			
02.2018	201802	ДЕТАЛИ	J	OCBEX				

Онлајн-помош

За разлика од постоечката верзија на апликацијата, каде што има едно интегрално упатство за работа, во новата платформа е поставено упатство на секој и за секој функционален блок. До упатството се пристапува со клик на иконата поставена на врвот од секоја функционална целина.

Критериуми за пребарување и филтрирање

Сите форми што прикажуваат некаква информација имаат можност за пребарување и филтрирање на податоците, што ви дава дополнителна можност лесно да стигнете до саканите податоци.

Графички приказ

Работењето со вашите сметки може да го следите и преку графички приказ – за оваа опција кликнете на иконата .





Виртуелен финансиски советник

Функционалностите на овој модул се дадени во менито "Финансии".

🔜 моја страна 🔟 сметки 👻 карти	ички 🜒 кредити 🗙 плаќања -	СИНАНСИИ С МОЈ ПРОФИЛ	Профил -
> Анализа на потрошувачка		Основни Акции	освежи
ИЗБОР НА СМЕТКА ВРОЈ НА СМЕТКА СОСТОЈБА	ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	Анализа на потрошувачка Мои цели	С? Кружен график 🗸
 № 53 Н7МКО 3.625,00 МКО ПРАВИЛА С? 		Мој буџет 🔳 Недефинирано (10	00,0%; 154.762,00 MKD)
Име на правилото Нема снимени правила	назад Датум од: [11.12.2018] 🗰 Датум до: [11.12.2019 📾	
	Тип на трансакција: Исплата Датум Износ Опис 06.12.2019 162,00 МКD Електронско	Категорија: Сите Категорија о исплата од ТС во друга валута НЕДЕФИН	V Прикажи ИРАНО г



🖬 моја страна 🛛 📶 сметкі	и - 📻 Картич	IKU 💨 КРЕ,	дити 🗙 п	ИЛАЌАЊА 👻 📑 ФИНАЈ	нсии - 🗘	МОЈ ПРОФИЛ	Профил
нализа на потрошувачка							OCBE
ВБОР НА СМЕТКА		ГРАФИЧКИ	ПРИКАЗ				c
6POJ HA CMETKA	COCTOJEA						Кружен график
53 1-17MKD	3.625,00 MKD						
авила	C ?				Режиски тр	ошоци (1,20%; 1.85 78,93%; 122.152,00	8,00 MKD) MKD)
ео правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: 🕯	11.12.2018	Датум до: 🚞 11.12.201	9		
во правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: 👔 Тип на тран	🗎 11.12.2018 сакција: Испла	Датум до: 箇 11.12.201 та 💛 Категориј	9 а: Сите	~	Приказ
ю правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: б Тип на тран Датум	11.12.2018 акција: Испла Износ	Датум до: 🗃 11.12.201 та 💛 Категориј Опис	9 а: Сите	Категорија	Прика
ю правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: б Тип на тран Дотум 07.03.2019	11.12.2018 сакција: Испла Износ 25,00 МКD	Датум до: 🗃 11.12.201 та 🗸 Категориј Опис Останати плаќања	9 а: Сите	Категорија ОСТАНАТО	Прика
о правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран Датум 07.03.2019 07.03.2019	 11.12.2018 Сакција: Испла Испла 25,00 МКО 66,00 МКО 	Датум до: 💼 11.12.201 та УКатегориј Опис Останати плаќања Останати плаќања	9 а: Сите	Категорија Останато Останато) Rperca
о правило Избриши селектирани Име на провилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019	 11.12.2018 Испла Износ 25,00 МКD 66,00 МКD 555,00 МКD 	Датум до: 🗃 11.12.201 та У Категориј Опис Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања	9 а: Сите	Категорија ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО) Rperca
о правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран Дотум 07 03 2019 07 03 2019 07 03 2019 07 03 2019	11.12.2018 (Испла Износ 25.00 МКD 66,00 МКD 555,00 МКD 555,00 МКD	Датум до: 💼 11.12.201 та Категориј Опис Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања	9 а: Сите	Категорија ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО) Rpma
о правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран Дотум 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019	11.12.2018 (Icrua Icrua 1500 MKD 66,00 MKD 555,00 MKD 555,00 MKD 654,00 MKD	Датум до: 💼 11.12.201 та УКатегориј Остинати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања	9 ја: Сите	Kateropuja OCTANATO OCTANATO OCTANATO OCTANATO OCTANATO OCTANATO] [Pprez:
ю правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран <u>Дотум</u> 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019	11.12.2018 (Icrua (Icrua 25,00 MKD 66,00 MKD 555,00 MKD 555,00 MKD 654,00 MKD 282,00 MKD	Датум до:	9 а: Сите	Категорија ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО] [Ppress]
ю правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран <u>Дотум</u> 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 06.03.2019	11.12.2018 (Icrua 25,00 MKD 66,00 MKD 555,00 MKD 555,00 MKD 555,00 MKD 555,00 MKD 555,00 MKD 550,00 MKD	Датум до: 💼 11.12.201 та УКатегориј Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања	9 а: Сите	Категорија ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО) Ppmar
ю правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран <u>Дотум</u> 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 06.03.2019 06.03.2019	11.12.2018 (Icrua)	Датум до: 💼 11.12.201 та Категориј Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања	9 а: Сите С (плаќање на	Категорија ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО ОСТАНАТО НЕДЕФИНИРАНО) Rpmar
во правило Избриши селектирани Име на правилото Останати плаќања Мобилен телефон	Промена	Датум од: Тип на тран <u>Лозум</u> 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 06.03.2019 06.03.2019 20.02.2019	 11.12.2018 Истла Истла Истла 25,00 МКD 66,00 МКD 555,00 МКD 654,00 МКD 282,00 МКD 900 МКD 999,00 МКD 1.000,00 МКD 	Датум до: 💼 11.12.201 та у Категориј Опис Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Останати плаќања Состанати плаќања Состанати плаќања	9 а: Сите С (плаќање на	Категорија Останато Останато Останато Останато Останато Останато Останато Останато Останато Недеоннирано) Прика

Новиот модул ќе ви овозможи:

- детална евиденција во водењето на вашите финансии;
- мониторирање на трошоците;
- планирање на финансиите преку поставување цели за трошење или штедење

Модулот содржи три категории на услуги:

- "Анализа на потрошувачката",
- "Мои цели",
- "Мој буџет".

Анализа на потрошувачката

"Анализа на потрошувачката" се состои од три функциски дела:

- Избор на сметка
- Класификација и графички приказ
- Правила

Анализата на потрошувачката може да се изврши само на вашата денарска трансакциска сметка или депозит по видување. Со помош на оваа услуга ќе имате детален приказ на направените трансакции за одреден период. Анализата на потрошувачката ги прикажува направените трансакции по категории и поткатегории давајќи јасна слика за сите ваши трансакции.



Избор на сметка

Со влегувањето на полето за сметка, се врши избор на саканата сметка.

Првата сметка од листата е автоматски избрана. Доколку сакате, може да одберете која било друга сметка од сметките за кои сте овластени во електронското банкарство.

ИЗ	БОР НА СМЕТКА	
	БРОЈ НА СМЕТКА	СОСТОЈБА
✓	530-5000011545-48MKD	30.589,00 MKD
	530-5000154108-32MKD	29.481,00 MKD
	530-5000022742-19MKD	2.800,00 MKD
\square	530-5000123859-84MKD	1 117 00 MKD

Класификација и графички приказ

Во ова подмени, графички се прикажуваат сите ваши трошоци. Преддефинирано се прикажуваат исплатите од последниот месец. Периодот, како и типот на трансакција може да се променат согласно информацијата што ви е потребна. Откако ќе го изберете саканиот период/тип на трансакција, притиснете на копчето "Прикажи".

Понудени се следните типови на графички приказ:

- Пита (кружен)
- Вертикален графикон
- Хоризонтален графикон

Категоризацијата на трансакциите се прави на две нивоа:

- основните категории на пример, категорија "Режиски трошоци";
- поткатегории коишто подетално го дефинираат трошокот во самата категорија, на пример трошок за струја, мобилен, греење, за вода...

Категориите што се поставени од страна на банката не може да се избришат/променат од менито. Категориите и поткатегориите на трошоци се избираат од паѓачкото мени дадено на сликата лево.

Нови персонализирани категории и поткатегории може да бидат вметнати согласно вашите потреби преку полињата "Додај категорија" и "Додај поткатегорија".

Доколку сакате да избришете или да измените некоја категорија или поткатегорија, тоа можете да го направите на иконата за бришење **X**.



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ			C ?
		Кружен г	рафик 🗸
	 Недефинира Режиски тро Готовина (7) 	ано (19,87%; 30.752,00 MKD) вшоци (1,20%; 1.858,00 MKD) 8,93%; 122.152,00 MKD)	
			OCTAHATO X
Датум од: 11.12.201 8	🛗 Датум до: 11.12.2019 🛗		Недефинирано Храна Режиски трошоци Автомобил
	Ісплата У Катогорија: Сите		инвестиција Надоместок
Датум И	знос Опис	Останато Данок за имот	Данок и такса Лекување
06.12.2019 162,00 N	КD Електронско исплата од TC во друга валута	Данок за приход	Лична нега Домашни миленици
02.12.2019 101,00 N	КD Електронско исплата од ТРС (пренос на кр	Градска такса	Куќа Пазарење
02.12.2019 271,00 N	IKD Електронско исплата од TC во друга валута	државна такса	Одмор и патување
28.11.2019 5,00 N	IKD Електронско исплата од ТРС (пренос на кр	додади подкатегорија	Готовина
28.11.2019 193,00 N	КD Електронско исплата од TC во друга валута	НЕДЕФИНИРАНО	
20.11.2019 281,00 N	КD Електронско исплата од TC во друга валута	НЕДЕФИНИРАНО	
20.11.2019 35.000,00 N	IKD Останати плаќања	останато	· · · ·
20.11.2019 35.000,00 N	IKD Останати плаќања	ОСТАНАТО	2
12.11.2019 3,00 N	КD Електронско исплата од TC во друга валута	НЕДЕФИНИРАНО	0
11.11.2019 1.111,00 N	КD Електронско исплата од ТРС (плаќање на	НЕДЕФИНИРАНО	0
		Страна 1 С	дд 7 > »

Преку опцијата 🛃 имате можност една трансакција да ја поделите на повеќе различни износи коишто може да бидат поделени во различни поткатегории. Тоа се извршува преку следната форма:

станати плаќања 0.11.2019	E	вкупно нераспределени: 19,500.00 MKD	
0,00 × МКD ИЗБЕ	ЕРЕТЕ КАТЕГОРИЈА		
	PAC	ПОРЕДЕНИ ИЗНОСИ	
	500.00 MKD	ГОРИВО)
	5,000.00 MKD	РЕГИСТРАЦИЈА	1

Во полето во десниот горен агол, даден е износот на трансакцијата што сакате да се подели на поткатегории. Го избирате износот што сакате да биде распределен на посебна категорија, по што ја избирате категоријата каде што ќе биде распределен овој износ, а потоа тој треба да се појави во распоредени износи.

Доколку сакате да избришете погрешно распределен износ, тоа се прави со избирање на иконата Х

Распределените трансакции ќе се појават како поединечни согласно поделените износи, и покрај нив ќе стои иконата *Р*.

Графичкиот приказ покажува како се распределени категориите, односно се прави анализа по категории.



Со избор на конкретна категорија од графиконот, се отвора прегледот на поткатегориите.

			Кружен	график ч
Xp	ана (12,61%; 10	0.743,00 MKD)		
		 Недефинирано (і Храна (12,61%; 1) Режиски трошоці Домашни милени 1/2 ▼ 	58,70%; 58.505,00 MKD) 0.743,00 MKD) и (2,71%; 2.307,00 MKD) ици (9,47%; 8.061,00 MKD)	
Датум од: Тип на тра	11.12.2018 🖮 нсакција: Испла	Датум до: 11.12.2019 🛗 та 🗸 Категорија: Сите	₩.	Прикаж
Датум од: Тип на тра Датум 26.12.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Износ 162.00 МКО	Датум до: 11.12.2019 🛗 та У Категорија: Сите Опис	Категорија НЕЛЕФИНИРАНО	Прихаж
Датум од: Тип на тра Дарум 06 12 2019 12 12 2019	11.12.2018 нсакција: Испла Изноз 162.00 МКD 101.00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🛗 та УКатегорија: Сите Слика Слика Сите	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Rpman
Датум од: Тип на тра Дорум 06.12.2019 02.12.2019 02.12.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Износ 162,00 МКD 101,00 МКD 271,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🛗 та Категорија: Сите Слоко Слоко Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута	Категорија НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО	Прикаж
Датум од: Тип на тран Латум 06.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 28.11.2019	11.12.2018 1 // Клиа нсакција: Испиа Износ 162.00 МКО 101.00 МКО 271.00 МКО 5.00 МКО	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Орис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр Електронско исплата од ТРС (пренос на кр	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Npenano 2 2
Датум од: Тип на тра Лотум 06.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 28.11.2019 28.11.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Износ 162.00 МКО 101.00 МКО 271.00 МКО 5.00 МКО 193.00 МКО	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Орис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр Електронско исплата од ТС ор друга валута	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Rpman 2 2 2
Датум од: Тип на тра <u>Азум</u> 06.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 02.12.2019 28.11.2019 28.11.2019 20.11.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Износ 162.00 МКО 161.00 МКО 271.00 МКО 5.00 МКО 193.00 МКО 281.00 МКО	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Сит	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Rpman 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Датум од: Тип на тра <u>Лозум</u> 06 12 2019 02 12 2019 02 12 2019 02 12 2019 28 11 2019 28 11 2019 20 11 2019 20 11 2019	11.12.2018 нсакција: Испиа ЗСО МКСР ЗСО МКСР ЗСО ОМКО ЗСО ОМКО ЗСО ОМКО ЗСО ООО ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИА ИСПИА ОСПИ	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Орис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Сотакати плаќања	Категорија НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО НЕДСФИНИРАНО ОСТАНАТО	Tpescase 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Датум од: Пип на трак Дорум 06 12 2019 02 12 2019 02 12 2019 28 11 2019 28 11 2019 20 11 2019 20 11 2019 20 11 2019	11.12.2018 нсакција: Испла З5.00 МКD 35.000, ИКD 35.000, ИКD 35.000, ИКD 35.000, ИКD	Датум до: 11.12.2019 🖮 та Категорија: Сите Опис Слис С	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО ОСТАНАТО ОСТАНАТО	Прикаж 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Датум од: Тип на тра Дарум 06 12 2019 02 12 2019 02 12 2019 02 12 2019 28 11 2019 28 11 2019 20 11 2019 20 11 2019 12 11 2019	11.12.2018 нсакција: Испла Ислод 162,00 МКD 161,00 МКD 271,00 МКD 5,00 МКD 281,00 МКD 281,00 МКD 35,000,00 МКD 3,00 МКD 3,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🖮 та Категорија: Сите Опис Слис С	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО ОСТАМАТО ОСТАМАТО НЕДЕФИНИРАНО	Принале 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

На графиконот што е даден подолу е прикажана категоријата "Храна", при што се дадени сите детали за потрошувачката во наведената категорија. Со изборот на преглед на посебна категорија, автоматски се менува и графичкиот приказ.

ГРАФИЧКИ	ПРИКАЗ			Ċ
			Храна Круже	н график 🔨
		 Набавка на Брза Храна Кафе-бар (2) 	намирници (29,06%; 1.749, (62,63%; 3.770,00 MKD) 8,31%; 500,00 MKD)	00 MKD)
Назад Датум од:	11.12.2018	Датум до: 11.12.2019 🛗		
назад Датум од: [Тип на тран	11.12.2018 🖮 нсакција: ^{Испла}	Датум до: 11.12.2019) 🗃 та 💛 Категорија: Сите	~	Прикажи
Назад Датум од: [Тип на тран Датум	11.12.2018) 🗰 нсакција: Испла Износ	Датум до: 11.12.2019 💼 та 🗸 Категорија: Сите Опис	✓ Категорија	Прикажи
Назад Датум од: [Тип на тран Датум 0.10.2015	11.12.2018) 🖮 нсакција: Испла Износ 1.000,00 MKD	Датум до: 11.12.2019 📾 та 🗸 Категорија: Сите Опис Електронско плаќање од ТС	✓ Категорија БРЗА ХРАНА	Прикажи
Назад Датум од: [Тип на тран Датум 0.10.2015 2.10.2015	11.12.2018) (Ш нсакција: Испла Износ 1.000,00 МКD 2.770,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 📾 та 🗸 Категорија: Сите Опис Електронско плаќање од ТС Електронско иоплата од ТРС (пренос на кр	 Категорија БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА 	Прикажи
Назад Датум од: [Тип на траи Датум 0.10.2015 2.10.2015 9.09.2015	11.12.2018) (Ш нсакција: Испла Износ 1.000,00 МКD 2.770,00 МКD 500,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 📾 та Категорија: Сите Опис Електронско плаќање од ТС Електронско исплата од ТРС (пренос на кр ОНRID ATM S7DH0031	 Категорија БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ 	Прикажи
Назад Датум од: [Тип на тран Датум 0.10.2015 2.10.2015 9.09.2015 8.09.2015	11.12.2018) нсакција: Износ 1.000,00 МКD 2.770,00 МКD 500,00 МКD 15,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 📾 та 🗸 Категорија: Сите Опис Електронско плаќање од ТС Електронско исплата од ТРС (пренос на кр ОНRID ATM S7DH0031 -	 Категорија БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ 	Прикажи
Назад Датум од: [Лип на тран Датум 0.10.2015 2.10.2015 9.09.2015 8.09.2015 8.09.2015	11.12.2018) сакција: Износ 1.000,00 МКD 2.770,00 МКD 500,00 МКD 15,00 МКD 500,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 📾 та Категорија: Сите Опис Електронско плаќање од ТС Електронско исплата од ТРС (пренос на кр ОНRID ATM S7DH0031 - ОНRID ATM S7DH0093	 Категорија БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ КАФЕ-БАР 	Прикажи
Назад Датум од: [Тип на траи Датум 0.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 19.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 7.09.2015	11.12.2018) сакција: Износ 1.000,00 МКD 2.770,00 МКD 500,00 МКD 15,00 МКD 500,00 МКD 500,00 МКD 500,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 📾 та Категорија: Сите Опис Електронско плаќање од ТС Електронско исплата од ТРС (пренос на кр ОНRID ATM S7DH0031 - ОНRID ATM S7DH0093 ОНRID TINEKS MARKET OHRID	 Категорија БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА БРЗА ХРАНА НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ КАФЕ-БАР НАБАВКА НА НАМИРНИЦИ 	Прикажи



Категоризацијата и графиконот може да се менуваат со влегување во категоријата што сакаме да ја исфрлиме од графиконот.

Пример, на следната слика е прикажана анализа во која е отфрлена категоријата "Недефинирано".



Правила

Оваа функционалност ви овозможува да креирате сопствени правила, кои ќе прават автоматска категоризација на трансакциите. Креираните правила ќе ги опфатат само настаните што се во статус **недефинирано.**

Формата изгледа како на следната слика:



Со избирање на опцијата "Ново правило" или опцијата за измена којашто стои покрај самото правило, се отвора формата:

КРЕИРАЈ ПРАВИЛА					×
Име на правилото]
Примена на сметки	Сите		\sim		
Тип на трансакција	Сите	~			
Активни	✓	Категорија	недефиния	РАНО	
додади услов					
содржи	~	Опис	~		
				КРЕИРАЈ	ПРАВИЛО

Прво се внесува називот на правилото, се избираат сметки за кои ќе важи правилото, тип на трансакцијата, како и категорија од листата со категории.

Во долниот дел се избираат условите согласно кои една трансакција ќе биде препознаена. <u>Условот се однесува на полето ОПИС од трансакцијата.</u> Се избира меѓу опцијата "**Содржи**" и "**Не содржи**" и на крајот се внесува дел од зборот според кој се прави филтрирање. Корисникот може да додаде и дополнителен услов, со внесување додатна вредност "**и/или**" во вториот ред.



Штом ќе се креира правилото, тоа веднаш се применува, што значи дека се освежуваат графичкиот приказ и листата на трансакции во склад со параметрите од правилото.

			Кружен	график 🗸
X	ана (12,61%; 10	0.743,00 MKD)	58,70%; 58.505,00 MKD) 0.743,00 MKD) ν (2,71%; 2.307,00 MKD)	
		▲ 1/2 ▼		J
цатум од: Гип на тра	11.12.2018 💼 нсакција: Испла	Датум до: 11.12.2019 🛗 га Категорија: Сите	~	Принаж
цатум од: Гип на тра Датум	11.12.2018 🖮 нсакција: Испла Износ	Датум до: 11.12.2019 🛗 га 🗸 Категорија: Сите Опис	V Категорија	Прикаж
цатум од: 1нп на тра Азвум 6.12.2019	11.12.2018 нсакција: Испиа Износ 162,00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🛗 та У Категорија: Сите Опис Електронско исплата од ТС во друга валута	Категорија НЕДЕФИНИРАНО	Npercano 2
цатум од: (Тип на тра Дотум 6.12.2019 2.12.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Иснос 162.00 МКD 101.00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🛗 та Категорија: Сите Опис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр	 Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО 	Operant 2
(атум од: ип на тра Латум 6.12.2019 2.12.2019 2.12.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Износ 162.00 МКD 101.00 МКD 271.00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🛗 та Категорија: Сите Опис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр Електронско исплата од ТС во друга валута	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Прикала 2 2
цатум од: Гип на тра Датум 6 12 2019 2 12 2019 2 12 2019 8 11 2019	11.12.2018) () нсакција: Ислиа Износ 162,00 МКО 101,00 МКО 271,00 МКО 5,00 МКО	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Опис Спис Спис Сите Спис Сите Спис Сите Сите Спис Сите Сите Спис Сите Си	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Npercase 2 2 2
цатум од: Ил на тра Автум 6.12.2019 2.12.2019 2.12.2019 8.11.2019 8.11.2019	11.12.2018) нсакција: Испла Износ 162,00 МКО 101,00 МКО 271,00 МКО 5,00 МКО 193,00 МКО	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Опис Спис Спис Сите Спис Сите Спис Сите Сите Спис Сите Сите Спис Сите Сит	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Принани 2 2 2
цатум од: ип на тра Датум 6.12.2019 2.12.2019 8.11.2019 8.11.2019 8.11.2019 0.11.2019	11.12.2018 нсакција: Испла Исвос 162,00 МКО 101,00 МКО 271,00 МКО 5,00 МКО 193,00 МКО 281,00 МКО	Датум до: 11.12.2019 🖮 та У Категорија: Сите Опис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута	Категорија НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО НЕДЕФИНИРАНО	Прикала 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
цатум од: ил на тра <u>Азтум</u> 6.12.2019 2.12.2019 8.11.2019 8.11.2019 0.11.2019 0.11.2019 0.11.2019	11.12.2018) нсакција: Испла Износ 162.00 МКD 101.00 МКD 5.00 МКD 193.00 МКD 281.00 МКD 35.000.00 МКD	Датум до: 11.12.2019 🖮 та Категорија: Сите Опис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС бо друга валута Електронско исплата од ТС бо друга валута Електронско исплата од ТС бо друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Сотанати плаќања	Категорија Недефинирано Недефинирано Недефинирано Недефинирано Недефинирано Недефинирано Останато	Rpescase 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
цатум од: ил на тра Автум 6.12.2019 2.12.2019 2.12.2019 8.11.2019 8.11.2019 0.11.2019 0.11.2019 0.11.2019	11.12.2018 HCRAUHJA: HORNA HORNO 162,00 MKD 101,00 MKD 271,00 MKD 193,00 MKD 193,00 MKD 35.000,00 MKD 35.000,00 MKD	Датум до: 11.12.2019 🖮 та Категорија: Сите Опис Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТРС (пренос на кр Електронско исплата од ТС во друга валута Електронско исплата од ТС во друга валута Сотакати плаќања	 Категорија Недефинирано недефинирано недефинирано недефинирано недефинирано недефинирано недефинирано останато 	Rpescaso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[атум од: [Гип на тран Азаум 6. 12.2019 2. 12.2019 2. 12.2019 8. 11.2019 8. 11.2019 0. 11.2019 0. 11.2019 0. 11.2019 2. 11.2019 2. 11.2019	11.12.2018) нсакција: Испла Износ 162.00 МКD 101.00 МКD 271.00 МКD 5.00 МКD 193.00 МКD 281.00 МКD 35.000.00 МКD 35.000.00 МКD 3.00 МКD	Датум до: 11.12.2019 та Категорија: Сите Сало Сало Сите Сите Сало Сите Сит	 Категорија Недефинирано недефинирано недефинирано недефинирано недефинирано останато останато недефинирано 	Прикала 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мои цели

Уште еден начин да се контролираат трошоците и да ја следите вашата финансиска состојба е поставувањето цели. Целите се планирање на буџетот на подолг период.

Следејќи ја состојбата на сметката, виртуелниот советник процентуално прикажува до каде е стигната реализацијата на поставената цел.

Страницата "Мои цели" се состои од еден функционален блок.

МОЈА СТРАНА	СМЕТКИ 🔻	КАРТИЧКИ		🗙 ПЛАЌАЊА 🔻	ФИНАНСИИ 🔻	🤹 мој профил	Профил -
Мои цели							освежи
МОИ ЦЕЛИ							¢?
EUR	Активни	цели: 1 Цели над	цвор од планот:	о Изминати цели: о			ПРОМЕНИ ГИ СМЕТКИТЕ
Цел: Porsche 911 4S Износ: 135.000,00 EUR				0,00%			0 8

Целта се додава со клик на копчето "Нова цел" **Нова цел**, и притоа се отвора следната форма:



НОВА ЦЕЛ			
Внесете име на целта: Odm	nor Turcija		
Потребна заштеда за да се Би сакал да се постигне це Важност на целта(процент)	постигне целта: елта до:12.05.2):	2.000,00 EUR ~ 2020 🗰 100 %	-
Следење на реализација на	а целите во одбраната в	алута е поврзана со сметки	те:
БРОЈ НА СМЕТКА	СОПСТВЕНИК	РАСПОЛОЖЛИВО САЛДО	
✓ 143 EUR	Ивана Србиноска	10.030,04 EUR	
		х ОТКАЖИ ПОТВРДИ	

Овој модул ви овозможува да креирате нова цел, која вие треба да ја внесете. Потребно е да се внесат следните податоци:

- Назив на целта;
- о Износ за да се реализира потребната цел;
- Валута се избира валута од паѓачкото мени. Во листата на валути се понудени сите валути за кои имате отворено сметки. Преддефинираниот избор на валута е EUR (евра);
- Планиран датум за исполнување на целта. Датумот мора да биде по тековниот датум;
- Важност за исполнување на посакуваната цел искажана во проценти;
- Сметка откако ќе се одбере валутата, се прикажуваат сметките во таа валута. Од листата на сметки треба да се одбере барем една сметка преку која ќе се следи реализирањето на целта. Сметката се избира со влегување во полето дадено пред сметката.

Со одбирање на опцијата "Потврди", се потврдува и се снима целта.

Сите креирани цели се појавуваат во формата "Мои цели". Во овој блок се поставени сите цели групирани според валута.

EUR	Активни цели: 1 Цели надвор од планот: 1 Изминати цели: 1	ПРОМЕНИ ГИ СМЕТКИТЕ
Цел: Зимување во Маврово Износ: 300,00 EUR 07.12.2015 - 29.02.2016	0,00%	00
Цел: Нов автомобил Износ: 15.000,00 EUR 07.12.2015 - 31.12.2015	0,00%	00

Достапни податоци на оваа форма се:

- о Статус на целта;
- о Датум на креирање датумот кога е поставена целта;
- о Датум за целта;
- о Процент на оствареност на целта.

Доколку сакате да го промените приоритетот на целта, тоа можете да го направите преку иконата **①**.

Планирање на буџетот

Модулот "Виртуелен советник" овозможува и планирање на месечен буџет.

Преку виртуелниот советник се дефинираат квантитативни месечни цели и на тој начин се планираат трошоците според категории за месеците што доаѓаат.

Оваа опција дава реална слика на планираните и реализираните цели на месечно ниво. Планираните приливи и одливи се споредуваат со реализираните трансакции во банката на месечно ниво.



Вие ќе можете да ја следните промената на состојбата по категории, да имате увид во сумата што можете да ја потрошите за одредена категорија и да знаете за која категорија вашите трошоци го надминуваат лимитот.

На оваа страница се наоѓа календар со помош на кој ќе можете, со селектирање на некој од претходните месеци, да имате увид на планираните и реализираните цели за претходниот период.

Оваа опција се состои од 3 функционални блокови:

- Реализирана состојба,
- Планирани приливи и планирани трошоци,
- Календар.

Реализирана состојба

Овој дел од електронското банкарство дава реален приказ на приливите и трошоците во одреден месец за избраната сметка. Изборот на сметка се прави од листата на сметки во која се дадени сите сметки за кои сте овластени за работа преку електронското банкарство.

	А 🛄 СМЕТКИ 👻	КАРТИЧКИ	КРЕДИТИ	🗙 ПЛАЌАЊА 👻	🔜 ФИНАНСИИ 👻	🗙 мој профил	Профил
ој буџет							OCBEX
J БУЏЕТ							¢
цина:	Месец: Декемвр	и 🗸 Листа на см	етки: 530-	7MKD 🗸			ПРИКАЖ
еализи	рана состој	ба				15.11	7,00 MKD
	15.651,00 Реализирани г 0,00 Планирани пр	приходи иходи			534,00 Реализирани 0,00 Планирани 1	и трошоци грошоци	
							ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД
				ПЛАНИРА	НИ ТРОШОЦИ		
ПЛАНИРАНИ	ПРИЛИВИ				-		
ПЛАНИРАНИ ДАТУМ	приливи износ опис	КАТЕГОРИЈА		датум	износ опи	С КАТЕГОРИЈА	
ПЛАНИРАНИ ДАТУМ Немате плани	И ПРИЛИВИ ИЗНОС ОПИС Ирани приливи	КАТЕГОРИЈА		ДАТУМ Немате пл	износ опи анирани трошоци	С КАТЕГОРИЈА	

Доколку се избере опцијата детален преглед, се овозможува преглед и споредба на планираниот и реализираниот буџет.

	ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД		НАЗАД
Режиски трошоци			
Планирани одливи: 0,00MKD		Реализирани приливи: 15 651 00МКD	
Планирани приливи: 0,00МКD Режиски трошоци ()			

Охридска банка АД Скопје Орце Николов 54 1000 Скопје, Македонија Тел: +389 (0)2 3 167 600 Факс: +389 (0)2 3 117 164 e-mail: obinfo@ob.com.mk www.ohridskabanka.mk Поддршка за електронско банкарство Тел: +389 (0)46 261 000 Тел: +389 (0)46 206 658 obsgnetsupport@ob.com.mk



Планирани приливи и трошоци

Планирани приходи се приходите што ги очекувате во наредниот период. Слично, очекувани трошоци се трошоци што ги очекувате во наредниот период. <u>Планираните приливи и трошоци ги внесува корисникот.</u>

Планираните приходи и планираните трошоци се сместени во посебни блокови.

датум	ИЗНОС	опис	КАТЕГОРИЈА		
12.2019	25.000,00 MKD	Plata	Плата/Пе	ПРОМЕНА	ИЗБРИШИ
9.12.2019	10.000,00 MKD	K15	Плата/Пе	ПРОМЕНА	ИЗБРИШИ
12.2019	15.000,00 MKD	Renta	Рента	ПРОМЕНА	ИЗБРИШИ
ТЛАНИРАН				дод	АДИ ПРИЛИЕ
		0.5110			
ДАТУМ	ИЗНОС	опис	КАТЕГОРИЈА		
2.12.2019	1.000,00 MKD	Popravka	Одржува	ПРОМЕНА	ИЗБРИШИ
2.12.2019	1.500,00 MKD	Prevoz	Превоз	ПРОМЕНА	ИЗБРИШИ

Со избирање на опцијата "Додај прилив" или "Промени", се отвора нова форма преку која се внесува планираниот нов прилив, како и планираниот период во кој тој прилив треба да пристигне на сметката. Доколку планираниот прилив се повторува, се избира месечно или во текот на годината.

Опис: Износ: Планиран 12.12.2019 曲 датум: месечно: Датум до: Во текот на	
Износ: Планиран 12.12.2019 曲 датум: месечно: Датум до: Во текот на	
Износ: Планиран 12.12.2019 датум: месечно: Датум до: Во текот на	
Планиран 12.12.2019 🗰 датум: месечно: Датум до: Во текот на	
датум: месечно: Датум до: Во текот на	
месечно: Датум до: Во текот на	
Датум до: Во текот на	
Во текот на	
месецот:	
Планиран Декември 🗸 🗸	
Категорија: Изберете категорија	

Додавањето планирани трошоци се прави на сличен начин, се додава назив, износ и период на планираниот трошок.



Календар

Третиот функционален блок на оваа страница е календар во кој се внесени сите очекувани трошоци и приливи, обележани со црвена или со сина икона соодветно:



Доколку застанете со курсорот на одреден прилив/трошок од календарот, се прикажуваат детали за соодветниот прилив/трошок.

Додавање на планирани приливи или трошоци може да се направи и преку календарот. Кога со курсорот ќе поминеме на ден од календарот, се појавува икона 📩 . Со клик на оваа икона, се

курсорот ќе поминеме на ден од календарот, се појавува икона . Со клик на оваа икона, се отвора формата за внесување на планираниот прилив и трошок.